



**ЈП за стопанисување со пасишта - Скопје**, ул. Партизански Одреди бр. 145  
Скопје 1000, тел: 02 306 4221 : 306 48 81, Факс 02 306 42 21, e-mail: [info@jppasista.mk](mailto:info@jppasista.mk)

---

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА  
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТАТА  
ЗА 2018 ГОДИНА**

декември , 2019 година

## **СОДРЖИНА:**

### **I. ВОВЕД**

#### **1. Статистички податоци-**

- 1.1. Статистички податоци за површини на земјоделско земјиште - пасишта*
- 1.2. Статистички податоци за број на добиток*

### **II. АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ во работењето во текот на 2018 год.**

#### **2. Активности на ЈП за стопанисување со пасишта во 2018 година**

- 2.1 Тековни активности*
- 2.2. Активности и учество во настани и проекти*
- 2.3. Регулација на правото на користење на пасиштата*
- 2.4. Сектор за нормативно правни кадрови и општи работи*
- 2.5. Превземање мерки за наплата на заостанат долг*
- 2.6. Спроведување на јавни набавки во 2018 година*
- 2.7. Органи на управување*

#### **3. Финансиски показатели – планирани приходи и расходи**

##### **3.1. Приходи**

- 3.1.1. Планирани приходи*
- 3.1.2. Фактурирано по подружници*
- 3.1.3. Пристигнати уплати по подружници за 2018 година и приходи од минати години*

##### **3.2. Расходи (трошоци) во работење во 2018 година**

#### **4.**

##### **4.1.**

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

зареализација на Годишна програма за стопанисување со пасиштата Ј.П за стопанисување со пасишта за 2018 година

### I. ВОВЕД – состојби и активности на пасиштата во државна сопственост

Во Република Македонија, за стопанисување со пасиштата во државна сопственост формирно е ЈП за стопанисување со пасишта во 1998 година,кога е донесен и Законот за пасишта 3/98,врз основа на кој се уредува управувањето,унапредувањето и користењето на пасиштата во државна сопственост како работи од јавен интерес.

Согласно Законот за пасишта член 5 став 2 Ј.П. за пасишта донесува годишна програма за стопанисување со пасишта, со која се предвидуваат приходите,расходите на ниво на претпријатие и се утврдуваат мерките за унапредување на пасиштата, за која што пак,Јавното претпријатие доставува Годишен извештај до Владата на Република Македонија за реализација на оваа програма.Со овој извештај се прикажуваат активностите и финансиските показатели за работењето во 2018 година и извештај воспроведување на предвидените мерки во Годишната програма за стопанисување со пасиштата за 2018 година.

**Стопанисувањето со пасиштата во Р.Македонија**, е од големото значење и има влијание во делот на економската, социјалната состојба во државата како можност за најевтино производство на сточни производи – млеко,млечни производи,месо,волна,кожа и др. а особено фактот дека активностите на државата во делот на земјоделието, се насочени кон искористување на нашето поднебје за производство на најквалитетни и чисти земјоделски производи со кои би биле конкурентни на светскиот пазар а посебно во делот на производство на еколошка и органска храна, но со сеуште недоволна искористеност на поеточките потенцијали.Со својата површина, пасиштата во Република Македонија претставуваат повеќе 50% од вкупната земјоделска површина и како такви ни нудат можност,за подобрување на севкупната економска и социјална состојба,што треба да не иницира да посветиме поголемо внимание за правилно и рационално искористување и заштита на пасиштата како и од незаконско и непланско користење и искористување.

**Владата на Република Македонија** во насока на поттикнување на сточарите за зголемување на бројот на добитокот, спроведува континуирани мерки за субвенционирање,кои се доделуваат на сточарите преку Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година-Директни плаќања, како и Програмата за финансиска поддршка во руралниот развој за 2018 година,со што ќе придонесе сточарството,конкретно на овчарството му се даде поголемо значење и перспектива а со тоа ќе одигра уште поголема улога во развој на Економијата и подобрување на економската,социјалната состојба на населението кое се занимава само со сточарството како единствена приходна гранка.

Напасувањето на добитокот,се одвива на пасиштата а посебно на пасиштата во државна сопственост со кои стопанисува ЈП за пасишта,но по претходно регулирано право за користење на пасиштата согласно важечки законски или подзаконски акти.

Со цел спроведување на горенаведеното,неминовно е изготвување на РЕГИСТАР на пасиштата,како основа-база на податоци за регулирање на правото на користење на пасиштата. За таа цел е потребно изготвување на проект,со кој ќе се утврди процесот,постапката и потребното време за изготвување на Регистар на пасиштата и финансиските податоци потребни за изнаоѓање на финансиски средства и техничка поддршка.Од тука произлегува неминовното потпишување на Меморандум за соработка со Агенцијата за катастар на недвижности.

Од големо значење е да располагаме со податоците за тоа,колку добиток поседуваат корисниците на пасиштата.Бидејќи Агенцијата за храна и ветеринарство е единствената релевантна институција која го поседува овие податоци,исто така потребно е да се склучи Меморандум за соработка со Агенцијата,со што податоците ќе ни бидат постојано на располагање

и ќе ни овозможат брз и точен увид во бројната состојба на добитокот на корисниците на пасиштата.

**Подобрување на потенцијалот на пасиштата**, ЈП за стопанисување со пасишта, го спроведува преку нивно осовременување и подобрување на условите за нивно искористување и тоа со:

- подобрување на условите со вода за напојување – набавка и изградба на водопоила, базени за капење набавка на пластично црево за вода, изработка на мини-акумулации;
- подобрување на патна инфраструктура-пробивање и реконструкција на пасиштата; изградба и реконструкција на објекти (бачила)на пасиштата;
- одржување и подобрување на тревниот состав на пасиштата преку активности за чистење на пасиштата од коров и грмушести растенија, кои негативно влијаат на потполно искористување на пасиштата.

Во контекст на погоренаведеното, од големо значење и се и активностите кои започнаа во 2015 година а требаше да се реализираат во 2018 година околу обезбедување на дополнителни средства во нашата Годишна програма од страна на Владата на Република Македонија, преку Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство, како дополнителни средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година, дел II став (1) мерка 124 Инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделството, шумарство и водостопанство, за опремување на 100 бачила и тоа со:

- Инвестиции за поставување на громобранска заштита во бачилата,
- систем за снабдување со вода вклучително и водопоила на пасиштата во државна сопственост,
- електрификација на пасиштата во државна сопственост – соларни колектори
- инфраструктура за пристап до пасиштата во државна сопственост.

**1. Статистички податоци** – Во продолжение се прикажани статистички податоци преземени од Државниот завод за статистика, за површини под пасишта и нивното движење по години наназад; број на добиток-овци, кози, крави, во Македонија и Европа по години и по држави.

#### 1.1. Статистички податоци за површини на земјоделско земјиште - пасишта

Во табелата што следува прикажани се површините во државата и тоа како обработливи површини и пасишта.

Во табелата што следува претставено е движење на површините под пасишта годините наназад според податоците од Заводот за статистика-Статистички годишник за 2019 година, од која се гледа дека имаме постојан пад во површините под пасишта.

**Земјоделски површини по категории**

во илјади хектари		Обработлива површина					Пасишта	во илјади хектари
	Земјоделска површина	вкупно	ораници и бавчи	овоштарници	лозја	ливади		Бари, трстици и рибници
2011	1 261	509	413	15	22	59	751	1
2012	1 261	509	413	15	22	59	751	1
2013	1 261	509	413	15	22	59	751	1
2014	1 263	511	413	15	23	60	751	1
2015	1 264	513	415	16	23	59	750	1
2016	1 267	516	417	16	24	59	750	1
2017	1 266	517	417	16	24	60	748	1
2018	1 264	519	418	17	24	60	744	1

### 1.2. Статистички податоци за број на добиток

- податоците за бројот на добиток во Македонија во период 2011-2018.

Од приложената табела во продолжение се гледа дека има минимални варијации со тенденција на зголемување на бројот на стоката.

Т-10.01.13: Добиток, живина и пчелни семејства									
број									
	Говеда		Свињи		Овци		Коњи	Живина	Пчелни семејства
	вкупно	крави и стелни јуници	вкупно	маторици и спрасни назимки	вкупно	овци за приплод			
2011	265 299	164 537	196 570	24 180	766 631	545 214	25 415	1 944 260	65 277
2012	251 240	161 012	176 920	23 534	732 338	520 767	21 676	1 776 297	52 897
2013	238 333	154 487	167 492	23 581	731 828	530 760	20 682	2 201 550	68 294
2014	241 607	155 432	165 054	20 990	740 457	531 160	19 371	1 939 879	73 869
2015	253 442	156 699	195 443	18 696	733 510	580 840	18 784	1 761 145	73 960
2016	254 768	160 603	202 758	25 478	723 295	555 932	19 263	1 865 769	81 476
2017	255 036	153 618	202 197	23 867	724 555	565 063	17 951	1 840 173	75 406
2018	256 181	163 514	195 538	23 191	726 990	579 747	10 041	1 828 287	81 197

\*Податоците во табелите се земени од Статистички годишник издаден 18.10.2019 година.

## II. АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ во работењето во текот на 2018 год.

### 2.Активности на ЈП за стопанисување со пасишта во 2018 година

**2.1 Тековни активности-** Во текот на работењето во 2018 година,се спроведени следниве активности:

На почетокот од годината се изработени потребните Информации и доставени се законски предвидените Програми до надлежните институции кон кои сме обврзани да ги доставиме.Тука спаѓаат:

- Годишна сметка за 2017 година.
- Финансов план и Годишна Програма за 2018 година.
- Инвестициона Програма за 2018 година.
- Оперативен план за заштита од пожари за 2018 година.

Како и досега,во 2018 година се изведуваа следниве активности:

- **одржување работни состаноци** со вработените,на кои се разгледуваат состојбите во Јавното Претпријатие,тековни работни задачи,спроведување на планираните активности и надминување на евентуални проблеми;
- **водење евиденција** на корисниците на пасиштата кои го подмируваа својот долг по основ на регулирано право за користење на пасиштата во државна сопственост
- **испраќање известувања и опомени** пред тужба до сточарите за плаќање на заостанат долг.
- **размена на податоци преку софтвер на Агенцијата за финансиска поддршка** , по службена должност,со информации,за име и презиме,ЕМБГ,број и дата на договор,а врз основа на претходно доставен допис – Барање,се доставуваат,надолнуваат,корегираат одредени технички грешки до Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој по основ на кој се врши испраќање на субвенциите по програма за 2015,2016,2017 и 2018 година со услов за подмирени сите обврски,со законски утврдена можност за пребивање на долговите од висината на самите субвенции кои треба да се исплатат.
- **активности за евидентирање на регулирање на правото на користење** на пасиштата како и наплатата на надоместокот за користење за користење на истите по основ на склучени договори со сточарите,како и регулирање на бројот на сточниот фонд со кој располагаат со изготвување на анекс-договори врз основа на промена на бројна состојба на добитокот поткрепена со доставена потврда за бројна состојба,издадена од овластена Ветеринарна станица.

- **изготвен е оперативен план за заштита од пожари за 2018 година**, истиот е доставен до Центарот за управување со кризи и Дирекција за заштита и спасување. Вработените по Подружниците се во контакт со Подрачните единици на ЦУК во останатите градови и активно учествуваат на сите состаноци и повици за акција кои се организирани или се повикуваат од страна на ЦУК, со што даваме свој скроман придонес во плановите и активностите за заштита од пожарите, превенција, заштита и справување со истите, иако не поседуваме ни од далеку доволно потенцијал како човечки така и материјални и технички. Од тие причини неопходно е набавка на најосновни средства за заштита од пожари (челични метли, лопати, мешини за вода и др.) и истата се планира да се спроведе во 2018 година.

- **постапување по дописите околу трајна пренамена на земјоделско земјиште** култура-пасиште во градежно земјиште, доставени од Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство по основ на Закон за земјоделското земјиште член 49 потребно е барателите да обезбедат помеѓу останатата потребна документација и потврда од ЈП за стопанисување со пасишта, дали за парцелите кои влегуваат во опфатот имаме склучено договори за користење на пасишта или не, како и постапување по барања доставени од Министерство за Економија за вршење на детални геолошки испитувања за ископ на минерални сировини-согласно Правилникот за постапката за користење на земјоделско земјиште за неземјоделски цели објавен во Сл. Весник бр.155 од 10 декември 2012 година а донесен од страна на министерот за земјоделство шумарство и водостопанство, согласно законски предвидената постапка потребно е барателите да обезбедат преку МЗШВ, помеѓу останатата потребна документација и потврда од ЈП за стопанисување со пасишта, дали за парцелите кои влегуваат во опфатот имаме склучено договори за користење на пасишта или не.

До ЈП за стопанисување со пасишта во текот на 2018 година пристигнати се вкупно 209 барања од кои:

- од страна на МЗШВ за трајна пренамена се вкупно 49 барања;
- барања за информации потврда за склучени договори доставени од општини 71 барања;
- барања за информации – потврда за склучени договори- 59 барања од правни субјекти, ЈП патишта, ЕВН, ЕЛЕМ;
- барања за правен статус по основ на бесправно изградени објекти -2 барања
- барање за нужен премин – 1 барање
- барања од статистика за податоци – 2 барања
- барања за службеност 1 барање;
- барања – судски (правобранителство, ОЈО - основно јавно обвинителство) 4 барања;
- барања за откажување-престанок на корисничко право 15 барања;
- барања за пристап на информации 2 барања и
- барања за пренамена на земјоделско земјиште 1 барања.
- поднесок за склучен договор – 1 барање
- барање од управен суд за достапност на списи – 1 барање

**2.2. Регулирање на правото на користење на пасиштата** во државна сопственост, на корисниците на пасиштата во државна сопственост е согласно законот, со склучување на договори. Имајќи во предвид дека се оддолжи изготвување на измени и дополнување на Законот за пасишта, во соработка со сите релевантни фактори од оваа област, за кој закон уште во 2015 година беше констатиран и определен рокот за донесување на најавените измени и дополнувања и тоа најкасно до крајот на 2018 година, а во меѓувреме на голем дел од претходно склучените и важечки договори истечена е важноста на истите, произлезе неминовна потребата од итно донесување на закон со кој ќе се утврди начинот, постапката, критериумите за регулирање на правото на користење на пасиштата во државна сопственост. За таа цел од страна на Директорот на ЈП за стопанисување со пасишта Љулзим Фејзулаи беше формирана работна група за изработка на Предлог закон за пасиштата составена од надворешни и внатрешни членови. Работната група, одржа неколку работни состаноци на кои се дискутираше околу и за Законот за пасишта, разгледувајќи член по член на самиот закон. Од остварените работни состаноци, се дојде до една

работна верзија на предлог на законот за пасишта, кој според учесниците во работната група ги опфаќаше битните сегменти во делот на пасиштата како земјоделско земјиште, нивното доделување и користење, заштита, нивната пренамена, казнени одредби, подзаконски акти кои би произлегле од истиот како и сето она што би сметале дека треба да се опфати со наведениот закон. Останува финалната верзија изготвена од работната група да се достави до останатите институции и државни органи кои ќе дадат свои евентуални забелешки или дополнувања и ќе се придонесе за донесување на еден сеопфатен закон за пасиштата.

Во делот на доделување на користење на пасишта, во вископланинските предели, во 2018 година не се објавени Јавни огласи за доделување на користење на пасишта во државна сопственост со кои стопанисува Ј.П за стопанисување со пасишта.

Поради горенаведеното, сакајќи да се направи континуитет во работењето на ЈП за пасишта, а со цел да се овозможи почитување на принципот на сигурност, континуитет и квалитет на услугата, трансарентност, достапност и универзална услуга како и заштита на корисниците и потрошувачите, Управниот Одбор на ЈП за пасишта на 69-та седница одржана на ден 02-12-2014 година донесе Одлука со која се утврди постапка во начинот за привремено користење на пасиштата во државна сопственост на правни и физички лица, со која се регулираше правото на користење на пасиштата до 31.12.2015 година а во 2017 година се донесе нова Одлука на Управниот одбор при ЈП за стопанисување со пасишта, за утврдување на начинот за привремено користење на пасишта во државна сопственост и во близина на селско населено место како и за поставување на пчелни семејства бр.02-174/4/2 од 12.05.2016 година, со издавање на решенија на корисниците на пасиштата а регулирање на правото на користење на пасишта во државна сопственост со важност до 31.12.2018 година.

**2.3. Секторот за нормативно правни кадрови и општи работи**, ги извршуваше сите активности поврзани со редовното тековно работење, регулирање на правото на користење на пасишта во државна сопственост и активности за наплата на обврските на корисниците, се извршува општи административни работи и тоа од типот на имотно - правни, претставки, изготвување на акти поврзани со работниот однос на вработените во Претпријатието.

#### **2.4. Превземање мерки за наплата на заостанат долг.**

**Во 2018 година поднесени се 116 Предлози за издавање на Решение за Нотарски Платен Налог и тоа:**

- во Битола два предлога за должници;
- во Валандово три предлога за должници;
- во Велес девет предлога за должници;
- во Веница седум предлога за должници;
- во Гевгелија четири предлога за должници;
- во Дебар два предлога за должници;
- во Делчево четири предлога за должници;
- во Кочани четиринаесет предлога за должниците;
- во Куманово еден предлог за должник;
- во Радовиш дваесет и два предлога за должниците;
- во Скопје триесет и четири предлога за должници;
- во Струмица пет предлога за должници;
- во Тетово пет предлога за должници;
- во Штип четири предлога за должници;

**Поднесени се 141 Барања за извршување и тоа:**

- во Гевгелија едно Барање за должник;
- во Велес девет Барања за должници;
- во Веница четири Барања за должници;
- во Кочани три Барања за должници;
- во Дебар едно Барање за должник;

- во Демир Капија две Барања за должниците: Амет Смаилов и Шенол Смаилов;
- во Кавадарци три Барања за должниците: Зоран Соколовски, Јован Кочовски и САЛМО ТРЕЈД ДООЕЛ;
- во Куманово три Барања за должниците: БАЧИЛО КОЗЈАК ДОО, Ибраим Аљиџи и Ибраим Имер;
- во Кратово едно Барање за должник;
- во Прилеп единаесет Барања за должници;
- во Скопје шеесет и девет Барања за должници;
- во Струмица единаесет Барања за должници;
- во Тетово девет Барања за должници;
- во Штип четиринаесет Барања за должници.

**Предмети во судска постапка:**

- должник **Љупчо Мицевски** пред Основен суд Скопје 2, започнат предмет во 2017 год., по одржаните рочишта во 2018 год., донесена е првостепена Пресуда ПЛ1 – П бр.912/17, а по вложена Жалба од страна на тужениот, донесена е второстепена Пресуда од страна на Апелациониот суд во Скопје Гж бр.4072/18 по што судскиот предмет е завршен;
- должник **Салаудин Абазовски** пред Основен суд Дебар, започнат предмет во 2017 год., по одржаните рочишта во 2018 год., донесена е првостепена Пресуда ПЛ1 П бр.8/2017, а по вложена Жалба од страна на тужениот, донесена е второстепена Пресуда од страна на Апелациониот суд во Гостивар ГЖ бр.472/18, по што судскиот предмет е завршен;
- Игор **Исаиловски** започнат предмет во 2014 год., а по одржано рочиште пред Основен суд Скопје 2, донесено е првостепено Решение ВПП 1 бр.6/14, на кое е вложена Жалба, па е донесено второстепено Решение од страна на Апелациониот суд во Скопје ГЖ бр.3245/18;
- за **должник Зулфи Адилев** пред Основен суд Велес, по одржани рочишта донесена е Пресуда МАЛВПЛ 1- П бр.3/18, по што од страна на тужителот – ЈП е поднесена Жалба, но се уште нема второстепена Пресуда;
- тужител **Насер Незири** пред Основен суд Скопје 2, започнат предмет во 2015 год., по одржаните рочишта во 2018 год., донесена е првостепена Пресуда МАЛВП -1738/17, по што е вложена Жалба од страна на ЈП како тужен и се уште нема второстепена Одлука од страна на Апелациониот суд;
- должник **Мирко Иванов** пред Основниот суд Винаца, по одржаните рочишта донесена е Пресуда ПЛ1 П- 1/18, по што е вложена Жалба од страна на тужителот, по што предметот е вратен на повторно одлучување по донесено Решение Гж бр.434/18 од страна на Апелациониот суд во Штип и е донесена Пресуда поради признание ПЛ П бр.11/18;
- должник **Даниел Арсов** пред Основен суд Штип, по одржаните рочишта во 2018 год., донесена е првостепена Пресуда ПЛ 1 П бр.5/18, а по изјавена Жалба од страна на должникот, донесена е второстепена Пресуда Гж бр.782/18 со која Жалбат се одбива како неоснована;
- должник **БИСТРА АС ПРОМ ДООЕЛ** пред Основен суд Велес, по одржано Подготвително рочиште – ПЛ1 ТС бр.4/18, склучено е Судско порамнување за плаќање на долгот на три месечни рати;
- за **должник Јованчо Парамачки** пред Основен суд Берово, по одржаните рочишта во 2018год., донесена е првостепена Пресуда ПЛ 1 П бр.6/18, а по поднесена Жалба од страна на должникот, донесена е второстепена Пресуда ГЖ бр.687/18, со која Жалбата се одбива како неоснована;
- предлог за **физичка делба Душан и Никифор Ризовски** пред Основен суд Берово, по одржани рочишта во 2018 год. и излез на увид на лице место, донесено е Решение ВПП бр.11/18;
- тужители **Хакија и Ахмет Личина** пред Основен суд Скопје 2, по одржано рочиште на ден 13.12.2018 год., предметот П1 бр.196/18, се уште е во тек;
- должник **Нада Јанчевска** пред Основен суд Скопје 2, започнат предмет во 2017 год., по донесена Пресуда ПЛ1 П бр.911/17 на 16.11.2017 год., изјавена е Жалба од страна на тужителот ЈП, по што е донесено второстепено Решение на Апелациониот суд во Скопје Гж бр.2158/18, по што предметот е вратен на повторно судење, па по одржано рочиште на ден 21.12.2018 год., се заклучи главната расправа и треба да ни се достави Пресуда;
- должник **Јове Кузев** пред Основен суд Прилеп, по одржано рочиште донесена е првостепена Пресуда ПЛ 1 П бр.35/18.



## **2.5. Спроведување на јавни набавки во 2018 година**

Во делот на јавните набавки во 2018 година, спроведена објавени се огласи за јавна набавка, согласно донесениот План за јавни набавки за 2018 година и тоа:

1.Оглас бр.02/2017 - Набавка на Телекомуникациски услуги-мобилна телефонија- постапка со прибирање на понуди,со склучен договор во висина од 1.104.000,00 денари.

2.Оглас бр.03/2018 - Отворена постапка за набавка на гориво-делива набавка за доделување договор за јавна набавка на стоки,со проценета вредност од 2,077.000,00 денари.

3.Оглас бр.05/2018 – Набавка на канцелариски материјал-постапка со барање за прибирање на понуди за доделување на договор за јавна набавка на стоки-договор склучен на 149,775,00 денари.

4.Оглас бр.06/2018 - Набавка на услуги за подготовка на проект и проценка на вредност за пробивање и реконструкција на некатегоризирани пристапни земјени патишта до пасишта- постапка со прибирање на понуди- договор склучен на 264.331,00 денари.

5.Оглас бр.07/2017 –Набавка на тонери за ласерски печатачи- постапка со прибирање на понуди-склучен договор од 20,331,40 денари.

6.Оглас бр.08/2017 – Набавка на санација на канцелариски простории-Санација на прозорци– постапка со барање за прибирање на понуди за доделување на договор за јавна набавка на услуги во вредност од 1.408.920.00 денари.

7.Оглас бр.09/2018- Набавка на Ревизија на годишна сметка и вкупно финансиско и материјално работење за деловна 2017 година – постапка со барање за прибирање на понуди за доделување на договор за јавна набавка на услуги во вредност од 70.800,00 денари.

**2.6.Органи на управување-**Највисоки органина управувањето во Ј.П. за стопанисување со пасишта се, Управен одбор,Одбор за материјално и финансиско работење и Директор.

2.6.1.Управниот одбор во 2018 година има одржано вкупно 13 состаноци-Седници,на кои се донесуваат одлуки за усвојување на финансиски тромесечни извештаи,одлуки за усвојување на Годишни програми,Оперативен план за заштита од пожари како и сите останати акти кои произлегуваат од работењето на Ј.Претпријатието.

2.6.2.Одборот за материјално финансиско работење или НО,во текот на 2018 година одржа вкупно 6 Седници на НО,на кои согласно законските обврски се даваат Мислења по тромесечни извештаи за работењето,Мислење по Годишни програми,Мислење по Годишни сметки,при што со давање на Мислења,одредени укажувања и забелешки даваат свој придонес во транспарентното,професионалното работење и трасирање на вистинските патеки во работењето на Претпријатието.

2.6.3. Стручни служби-Согласно Систематизацијата на работите и задачите на Ј.П. за стопанисување со пасишта,работите и работните задачи се извршуваат во: Дирекција и Подружници со следниве систематизирани работни места:

**ДИРЕКЦИЈА-**

1.1.Директор:раководење со Претпријатието,претставување и соработка пред со надлежни државни,судски и управни органи,како исите активности и работи за непречено работење на претпријатието, согласно законот и општите акти на претпријатието.

1.2.Сектори :

2.Сектор за нормативно правни,кадрови и општи работи:

-Раководител на сектор-1 вработен

-одделение за општи и заеднички работи- 1 по договор за дело

-одделение за кадровски прашања – 1 вработен

3.Сектор за стопанисување со пасишта:

-Раководител на сектор – 1 вработен

-одделение за развој,инвестиции и планирање- 1 вработен

-одделение за информатички и комуникациски технологии- 1 вработен

4.Сектор за финансиски прашања:

- Раководител на сектор- 1 вработен
- одделение за финансии и сметководство – 2 вработен
- одделение за јавни набавки – 1 вработен
- 5.Помошно технички персонал:
- возач на Директорот – 1 вработен
- бравар – 1 вработен
- хигиеничар – 1 вработен

ПОДРУЖНИЦИ-Ј.П. за стопанисување со пасишта, во својот состав има вкупно 10 Подружници и тоа канцеларии во: Винаца, Струмица, Гостивар, Дебар, Кратово, Кавадарци, Битола, Скопје, Св.Николе и Тетово и со свои испостави во Берово, Винаца, Радовиш, Пробиштип, Велес, Штип, Прилеп и Кичево. Вкупно вработени во ЈП за пасишта во 2018 година се 36 лица и не ги задоволува потребите кои произлегуваат во текот на работењето, посебно ако се знае фактот дека со 10 Подружници во состав секоја подружница е во просек надлежна за површина поголема од 50 000 ха под пасишта и надлежен за истото е само по еден вработен, бидејќи во поголем дел од подружниците имаме само по еден вработен. Извршувањето на работните задачи, комуникацијата и присуството на терен, делумно е олеснета со набавката на 7 теренски возила, со што во одредени Подружници се реши делот со опременост со теренско возило како основно средство. Останатите Подружници имаат неколку возила од стариот возен парк кои се во катастрофална состојба, но се планира да се обезбедат нови теренски возила.

Табеларен приказ на Подружници на Ј.П. за пасишта и кадровска екипираност на истите

Реден број	Подружница	Број на вработени	ВСС	ВШС	ССС	друго	дог. за привремене услуги
1	Винаца-со Винаца , Берово , Пехчево , Делчево , М.Каменица, Кочани,Чешиново и Облешево и Зрновци	3	/	/	3	/	/
2	Струмица-со Струмица Новосело , Босилово , Василево , Радовиш , Конче , Гевгелија Богданци , Дојран и Валандово	2	/	1	1	/	/
3	Гостивар-со Гостивар Вралчишта Кичево , Другово Осломеј Вранешница , Зајас , Мак.брод Маврово и Ростуше иПласница	4	1	/	3	/	/
4	Дебар-со Дебар , Центар Жупа, Струга ,Вевчани,Охрид и Дебарца	1	/	/	1	/	/
5	Кратово-со Кратово Пробиштип Злетово , Крива Паланка и Ранковце	1	1	/	/	/	1
6	Кавадарци-со Кавадарци , Росоман ,Неготино и Демир Капија	1	/	1	/	/	/
7	Битола-со Битола , Новаци , Могила , Ресен , Прилеп со Долнени , Кривогаштани , Крушево и Демир Хисар	3	1	/	2	/	/
8	Скопје-со Скопје, Арачиново , СтуденичаниЗелениково, Петровец Илинден,Сопиште , Сарај Кондово, Чучер-Сандево и др.	2	/	/	2	/	/
9	Св.Николе-со Св.Николе , Штип , КарбинциКумановоЛипково,Старо Нагоричане,ЛозовоВелес,Градско и Чашка.	3	2	/	1		/
10	Тетово-со Тетово , Теарце Брвеница , Боговиње , Желино и Јегуновце	2	1		1	/	/
11	Дирекција	14	5	1	8	/	2
	<b>ВКУПНО</b>	36	11	3	22		3

**3.Финансиски показатели – планирани приходи и расходи** - Во продолжение прикажани се финансиските податоци,изготвено од страна на Службата на сметководство и тоа претставено со графички приказ,на планирани,фактурирани и пристигнати уплати на сметка на ЈП

за пасишта. Основни извори на средства за приходи се сопствени, од наплата на надоместок за користење на пасишта во државна сопственост со кои стопанисува претпријатието.

**3.1. Приходи за 2018 година**-Приходи по основ на наплатена пашарина-надомест за користење на пасишта во државна сопственост:

ПРИХОДИ ВО 2018 ГОДИНА	
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ за 2018 година	ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ во 2018 година
39,820,500.00 денари	25,469,717.00 денари

Остварените Приходи за 2018 година, се 64 % од планираните за 2018 година.

**3.2. Расходи (трошоци) во работење во 2018 година**

Вкупни расходи по групи:

Вид на трошоци	износ
Трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	2,270,446.00
Трошоци за услуги	2,405,880.00
Трошоци за плати, надоместоци на плати	16,869,121.00
Трошоци за амортизација	3,864,342.00
Останати трошоци од работењето	5,759,747.00
Вредносно усогласување (обезвреднување)	0.00
Останати расходи	75,418.00
Финансиски расходи	571,178.00
<b>ВКУПНО</b>	<b>31,816,132.00</b>
<b>Планирани расходи за 2018 година</b>	<b>32,020,700.00</b>

Расходите – трошоците во работењето за 2018 година се движат во рамките на планираните расходи за 2018 година. Реализацијата на расходите во однос на планот за 2018 година изнесува 99 % .

**2018**

-

**2018**

	2017	2018
40	<b>2,056,051.00</b>	<b>2,270,446.00</b>
401	145,942.00	70,016.00
403	1,760,210.00	2,082,850.00
405	39,586.00	16,642.00
407	110,313.00	100,938.00
41	<b>6,404,838.00</b>	<b>2,405,880.00</b>
411	1,073,993.00	990,478.00
413	4,762,929.00	750,258.00
414	374,950.00	382,342.00
415	77,562.00	71,297.00
417	56,006.00	121,470.00
419	59,398.00	90,035.00
42	<b>16,052,415.00</b>	<b>16,869,121.00</b>
421	15,321,902.00	15,994,050.00
422	730,513.00	875,071.00
43	<b>4,242,470.00</b>	<b>3,864,342.00</b>
430	4,242,470.00	3,864,342.00
44	<b>5,187,398.00</b>	<b>5,759,747.00</b>
440	258,888.00	287,281.00
441	36,284.00	28,839.00
442	1,402,065.00	1,663,456.00
444	499,705.00	444,924.00
445	117,973.00	98,130.00
446	76,803.00	80,084.00
449	2,795,680.00	3,157,033.00
45		
450	<b>129,442.00</b>	<b>0.00</b>
46	<b>296,100.00</b>	<b>75,418.00</b>
464	0.00	0.00
468	0.00	0.00
4699	266,704.00	0.00
469	29,396.00	75,418.00

47		<b>1,225.00</b>	<b>571,178.00</b>
470		1,225.00	571,178.00
474		0.00	0.00
479		0.00	0.00
		<b>34,369,939.00</b>	<b>31,816,132.00</b>
2018			
74		<b>30,365,948.00</b>	<b>25,469,714.00</b>
7450		27,919,383.00	22,694,954.00
74501		2,446,565.00	2,774,760.00
76		<b>482,860.00</b>	<b>365,256.00</b>
769		59,307.00	59,264.00
7691		423,553.00	305,992.00
77		<b>8,717.00</b>	
770		7,643.00	0.00
774			0.00
779		1,074.00	0.00
		<b>30,857,525.00</b>	<b>25,834,970.00</b>
	(	0.00	
	)	3,512,414.00	5,981,162.00
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>3,512,414.00</b>	<b>5,981,162.00</b>
31.12.2017		9,399,802.00	
	31.12.2017	50,018,398.00	
		460,204.00	
31.12.2017		25,515.00	
	31.12.2017	64,910.00	
	2017	38.00	
31.12.2018		12,911,873.00	
	31.12.2018	43,974,559.00	
		432,477.00	
31.12.2018		43,750.00	
	31.12.2018	38.00	
	2018		

#### 4.1.Објаснување на приходни и расходни ставки на ЈП за стопанисување со пасишта.

Со направената споредбена структурна анализа на реализираните расходи и приходи на Ј.П. за пасишта во 2018 година, а споредбено со 2017 година Ви доставуваме подетално образложение за одредени отстапувања кај долунаведените позиции.

##### Трошоци за материјали за администрација

2017 потрошено	2018 потрошено	зголемување
145.942,00	70.016,00	0%

Во оваа ставка спаѓаат трошоците за канцелариски материјал и останат потрошен материјал.

##### Трошоци за енергија за администрација

2017 потрошено	2018 потрошено	зголемување
1.760.210,00	2.082.850,00	18%

Во делот на потрошена енергија за администрација спаѓаат тршоците за ел.енергија,гориво за моторни возила ,трошоци за дрва за греење по Подружниците и Трошоци за парно.

##### Трошоци за резервни делови и материјали за одржување

2017 потрошено	2018 потрошено	зголемување
39.586,00	16.642,00	0%

Во оваа ставка спаѓаат трошоците за потрошен материјал и резервни делови за администрација .

##### Трошоци за ситен инвентар ,амбалажа и автогуми

2017 потрошено	2018 потрошено	зголемување
110.313,00	100.938,00	0 %

Купени се греалки за одредени Подружници а поголем дел за авто гуми.

##### Поштенски услуги,телефонски услуги и интернет

2017 потрошено	2018 потрошено	зголемување
1.073.993,00	990.478,00	0%

Во оваа ставка спаѓаат трошоците за поштенски услуги,фиксна телефонија,мобилна телефонија и интернет.

### Услуги за одржување и заштита

2017 потрошено	2018 потрошено	зголемување
4.762.929,00	750.258,00	0%

Во оваа ставка се тавени трошоци за миење на возила, алат, моторно масло, одржување на софтвер.

### Трошоци за наемнини-кири

2017 потрошено	2018 потрошено	зголемување
374.950,00	382.342,00	1,97%

Во оваа ставка спаѓаат трошоците за кири.

### Трошоци за комунални услуги

2017 потрошено	2018 потрошено	зголемување
77.562,00	71.297,00	0%

Во оваа ставка спаѓаат трошоците за губретарина и трошоците за вода

### Трошоци за реклама ,пропаганда ,промоција

2017 потрошено	2018 потрошено	зголемување
56.006,00	121.470,00	116,89%

Во оваа ставка спаѓаат трошоците за реклама-нотеси, пенкала и визит карти.

### Останати услуги

2017 потрошено	2018 потрошено	зголемување
59.398,00	90.035,00	51,58%

Во оваа ставка спаѓаат трошоците за регистрација на возила.

### Плати и надоместоци на плата ,бруто за администрација

2017 потрошено	2018 потрошено	зголемување
15.321.902,00	15.994.050,00	4,39%

### Останати трошоци на вработени

2017 потрошено	2018 потрошено	зголемување
730.513,00	875.071,00	19,79%

Во оваа ставка спаѓаат регрес за годишен одмор, јубилејни награди, помош во случај на смртен случај на вработен, останати штети на вработени, како и отпремнини за заминување во пензија и по решение за одводнување .

### Трошоци за Амортизација за администрација по минимални стапки

2017 потрошено	2018 потрошено	зголемување
4.242.470,00	3.864.342,00	0%

Амортизацијата на основните средства во оваа година е **намалена** во однос на минатата, поради амортизирање на средствата од минати години.

### Дневници за службени патувања и патни трошоци

2017 потрошено	2018 потрошено	зголемување
258.888,00	287.281,00	10,97%

Во оваа ставка спаѓаат трошоците за ноќевање на вработените вклучени во одредени работни групи, како и патарини.

### Надомест на трошоци на вработени

2017 потрошено	2018 остварено	зголемување
36.284,00	28.839,00	0%

Трошоци за автобуски карти на вработените за доаѓање на состаноци во Дирекцијата на Јавното Претпријатие

### Трошоци за надомест на примања на членови на Надзорен и Управен одбор.

2017 потрошено	2018 потрошено	зголемување
1.402.065,00	1.663.456,00	18,64%

Докомпетиран број на членови-назначени нови членови.

### Трошоци за репрезентација

2017 потрошено	2018 потрошено	зголемување
499.705,00	444.924,00	0%

### Трошоци за осигурување на возила

2017 потрошено	2018 потрошено	зголемување
117.973,00	98.130,00	0%

### Банкарски услуги и трошоци на платен промет

2017 потрошено	2018 потрошено	Зголемување
76.803,00	80.084,00	4,27%

### Останати трошоци на работењето

2017 потрошено	2018 потрошено	зголемување
2.795.680,00	3.157.033,00	12,93%



Во оваа ставка спаѓаат Трошоците за повремени и привремени услуги, извршни трошоци, трошоци за геодетски елаборат, консултантски, сметководствени услуги и стручна литература, адвокатски услуги, нотарски услуги, ИТ услуги.

**Вредносно усогласување (отпис) на краткорочни побарувања**

2017 потрошено	2018 потрошено	зголемување
129.442,00	0,00	0%

**Трошоци од платени ф-ри во минати години-Исправка на грешки од минати години**

2017 потрошено	2018 потрошено	зголемување
266.704,00	0,00	0%

**Трошоци за спорови и судски такси**

2017 потрошено	2018 потрошено	зголемување
29.396,00	75.418,00	156,56%

Трошоците за судските такси кои ги има направено Јавното претпријатие за утужување на коминентите.

**Расходи врз основа на камати**

2017 потрошено	2018 потрошено	зголемување
1.225,00	571.178,00	46 526%

**Вкупно расходи**

2017 потрошено	2018 потрошено	зголемување
34.369.939,00	31.816.132,00	0%

**Фактурирани приходи**

2017 остварено	2018 остварено	намалување
27.919.383,00	22.694.954,00	18,71%

**Приходи од нефактурирани услуги за 2016**

2017 остварено	2018 остварено	намалување
2.446.565,00	2.774.760,00	0%

**Останати неспоменати приходи**

2017 остварено	2018 остварено	намалување
482.860,00	365.256,00	24,36%

Во оваа ставка спаѓаат Приходи од тужби, приходи од поврат на средства за телефон .

## Вкупно приходи

2017 остварено	2018 остварено	намалување
30.857.525,00	25.834.970,00	16,28%

По Годишна сметка за 2018 година остварена е нето загуба пред оданочување во износ од 5,981,162.00.

Вредносно усогласување на краткорочни побарувања-отпис на побарувањата во износ од 0,00 денари.

Исто така ставка која претставува трошок е Амортизацијата која изнесува 3,864,342,00 денари)отпис на основни средства кои се користат во тековната година).

Јавното претпријатие е ликвидно и ја завршува годината со состојба на жиро сметка во износ од 12,911,873.00 денари.Претпријатието води грижа за тоа да има доволно парични средства за навремено покривање на своите деловни трошоци и обврските спрема доверителите.

Согласно член 484 став 2 точка 5 од Законот за трговски друштва покривањето на загубата во износ од 5,981,162.00 денари се врши од Акмулираната добивка која изнесува 75.520.178,00 денари.

Јавно претпријатие за стопанисување со пасишта  
Д-р Љулзим Фејзулаи  
Директор